



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на членот 28 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17 и 168/18), се доставува

Република Македонија

Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги - Скопје

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕН ПРОГРАМСКИ НАДЗОР

Издавено:	03. 12. 2018		
Орг. единица	Број	Прилог	Вредност

10 5100/3 1

1. Вид надзор: Редовен;
2. Субјект на надзорот: Телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје;
- 3.Период опфатен со надзорот: 1 ноември 2018 година;
4. Датум на извршување на надзорот: 23 ноември 2018 година;
5. Предмет на надзорот:

- Член 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (заштита на малолетните лица од програми што би можеле да му наштетат на нивниот физички, психички или морален развој);
- Правилник за заштита на малолетните лица („Службен весник на Република Македонија“ бр. 172/14);
- Членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (правила за еmitување аудиовизуелни комерцијални комуникации);
- Упатство за примена на одредбите за пласирање производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.201/14);
- Правилник за спонзорство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/15);
- Правилник за нови реклами техники („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/15);
- Член 52 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учествување);
- Член 93 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање);



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

- Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 185/14);
- Член 94 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (емитување игри на среќа);

6. Претходно изречена мерка: Нема;

7. Констатации од надзорот:

Со редовниот програмски надзор врз телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, емитуван на 1 ноември 2018 година, на државно ниво, констатирани се прекршувања на членот 53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (прикриено рекламирање).

Во долупосочените (табела) репризни изданија и во премиерното издание на „Маја готви“, забавно-документарната емисија на тема – кулинарство, во аудиовизуелната целина монтажно е вметнат промотивен дел за „Брилијант“ масло за готвење, што претставува прикриено рекламирање спротивно на членот 53 став 2 од ЗААВМУ.

Наслов на емисијата	Период на емитување		Опис на прекршувањето
	почеток	крај	
„ <u>Маја готви</u> “, забавно - документарна емисија (кулинарство);	01:42:30 (прва реприза)	02:05:08	Спротивно на членот 53 став 2 од ЗААВМУ, одредени делови од аудиовизуелната целина претставуваат – прикриено рекламирање на „Брилијант“ маслото за готвење.
	10:14:51 (втора реприза)	10:38:51	
	16:38:50 (премиера)	17:06:27	

Во првонаведената реприза, спорен е аудиовизуелниот склоп - описната секвенца со времетраење од 1 минута и 30 секунди (од 02:02:06 до 02:03:36), што претставува директна промотивна сугестија за „Брилијант“ маслото за готвење, направена и визуелно – преку монтажен избор крупни (детални) планови врз споменатата трговска марка, како централна глетка од композицијата на релативно долготраен ТВ-кадар; и вербално – преку суперлативен опис карактеристики на производот (цитат):

- *Би сакала да ји кажам дека „Брилијант“ е рафинирано сончогледово масло со најголема биолошка вредност од сите масла за јадење наменети за широка потрошувачка. Неговата голема застапеност се должи на пријатниот мирис, вкус, стабилноста и големиот процент на линална масна киселина која е есенцијална;*

Истиве забелешки за прикриено рекламирање на „Брилијант“, важат и за второнаведената реприза (спорниот аудиовизуелен склоп / описната секвенца трае – од 10:37:01 до 10:37:19), и за премиерата на емисијата (спорниот аудиовизуелен склоп / описната секвенца трае – од 16:58:07 до 16:58:55).



АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

По увид во повеќе претходноемитувани изданија од емисијата „Маја готви“ (на пример – од 23 до 30 октомври), варијанти на горенаведениот промотивен пасус за „Брилијант“, но и негови буквални преповторувања - режисерски (снимателски и монтажно) слично изведени, исто така недвојбено вршат рекламна функција. Оттаму, повторувањето на ваквата аудиовизуелна постапка е дополнителен аргумент за недозволено – прикриено рекламирање¹.

Според начинот на еmitување, графичката (pop-up) апликација на трговската марка „Брилијант“ врз најавната и врз одјавната шпица на емисијата, се смета за вид – „рекламирање на поделен еcran“, односно се калкулира во законски предвидените 12 минути аудиовизуелни комерцијални комуникации на еден реален час.

8. Опис на прекршувањето:

Спротивно на членот 53 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на програмскиот сервис на Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, еmitуван на 1 ноември 2018 година, во забавно-документарната емисија „Маја готви“ на тема кулинарство, констатирано е прикриено рекламирање на маслото за готвење „Брилијант“.

9. Предлог мерка:

Директорот на Агенцијата да донесе решение со кое ќе го опомене Трговското радиодифузно друштво 1 ТВ ДООЕЛ Скопје, и согласно со точката 4 од Упатството за определување на рокот за постапување по решенијата на Агенцијата за преземање мерка бр. 01-6039/1 од 20.10.2015 година, да му наложи веднаш по приемот на решението за преземање мерка опомена да го усогласи своето работење со одредбите од членот 53 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и

- Да се изврши контролен надзор, со цел да се утврди дали субјектот на надзорот (радиодифузерот) постапил по опомената (во целост, делумно или не постапил), по истекот на рокот определен во поединечниот акт (решение), донесен од страна на директорот на Агенцијата.

Сектор за програмски работи

¹ Описаната изведба на прикриеното рекламирање може да се отстрани на неколку начини, функционално разработени во Правилникот за спонзорство и во Правилникот за пласирање производи, а конкретно по следниве постапки:

- (1) Производителот на „Брилијант“ маслото експлицитно да се наведе како – спонзор на емисијата, и тоа - било графички било вербално, токму со споменување на зборот – „спонзор“;
- (2) Емисијата соодветно да се обележи со знакот за „пласирани производи“;
- Сепак, во рамките на ефективното времетраење на емисијата - ниту во првата ниту во втората постапка – недозволиво е монтажно вметнување на горенаведениот – промотивен / рекламен цитат, или на неговите варијанти, онака како што е даден и контекстуализиран во еmitуваната аудиовизуелна секвенца.

